

## ПОСТАПКА ЗА ПРИЈАВА НА ШТЕТИ

Во случај на остварување на осигурен штетан настан, отштетното побарување до Друштвото може да го достави, односно штетат може да ја пријави оштетениот лично или негов полномошник:

1. Лично на шалтер во Централната Дирекција на Друштвото во Скопје или во експозитурите низ Р.Македонија (за штети со Европски Извештај задолжително се пријавува лично при што присуствуваат возачите на возилото на осигуреникот и на возилото на оштетениот, при што се врши реконструкција на настанот)
2. По пошта на адреса: ул. Костурски Херои бр.38, 4-кат, 1000 - Скопје
3. По електронски пат на е.меил: [steti@crosig.mk](mailto:steti@crosig.mk)

Пријавата на штета, осигуреникот, оштетениот или корисниот на осигурување, ја врши на образец – Пријава на штета.

Пријавата задолжително се потпишува од осигуреникот, оштетениот или корисниот на осигурување, односно заверува со потпис и печат ако осигуреникот/оштетениот е правно лице.

Во продолжение листа на потребни документи за пријавување и обработка на штети за различни класи на осигурување:

### АО - МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

#### а) со Полициски записник

- Пријава на штета со изјава на возачот/оштетениот која е составен дел на образецот за пријава на штета;
- Копија од Сообраќајна дозвола оштетеното возило;
- Копија од Возачка дозвола од возачот на оштетеното возило;
- Полномошно или патен налог за управување од возачот на оштетеното возило, доколку осигуреникот/оштетениот е правно лице или сопственик на лизинг компанија;
- Копија од Полиси за осигурување (или од информациски систем);
- Записник од местото на настанот (полициски записник, записник од ОЈО, Пресуда и сл.);
- Копија од Имотен лист или друг доказ за сопственост за оштетен објект;
- Согласност за обработка на лични податоци од оштетениот, доколку штетата се пријавува лично во прсториите на Друштвото;
- Фотокопие од пасош, за оштетени странски лица по полиса од Гранично осигурување;
- Трансакциска сметка од сопственикот на оштетеното возило.

#### б) со Европски Извештај

- Пријава на штета со изјава на возачот на оштетеното возило која е составен дел на образецот за Пријава на штета;
- Изјава - Информациска за околностите / начинот на настанување на незгодата, од возачот на осигурено возило во Друштвото;
- Копија од Полиси за осигурување за возилата учесници, (или од Информациски систем);

- Пополнет образец на Европски Извештај;
- Копија од Сообраќајни дозволи од возилата учесници во сообраќајната незгода;
- Копија од Возачки дозволи од возачите на возилата, учесници во сообраќајната незгода;
- Согласност за обработка на лични податоци од двајцата учесници, доколку штетата се пријавува директно во Друштвото;
- Трансакциска сметка од сопственикот на оштетеното возило.

## **АО - НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА**

- Пријава на штета / Писмено барање за надомест на штета;
- Полномошно за поднесување на барање или застапување од страна на адвокат/ полномошник;
- Записник од местото на настанот (полициски записник, записник од ОЈО, пресуда и сл.);
- Копија од полиса за осигурување (не е задолжително за нематеријални штети);
- Медицинска документација РТГ, сметки, ЦД и сл.;
- Трансакциска сметка;
- Согласност за обработка на лични податоци од оштетениот, доколку штетата се пријавува лично, во просториите на Друштвото;
- Извод од матична книга на родените (во случај кога оштетеното лице е малолетно).

### **Зелена карта (материјални и нематеријални штети настанати во странство)**

- Барање на потврда за осигурително покритие добиено по е-маил или пошта;
- Копија од Зелена карта, или наведен број на Зелена карта во барањето за потврда на осигурително покритие испратено од странската осигурителна компанија, (обработувачко биро или коресподенски партнер за обработка на штети);
- Име и презиме на оштетен и осигуреник;
- Податоци за оштетено возило;

### **ГФ-АО-НВ–Гарантен фонд**

#### **а) Материјална штета со Полициски записник**

- Пријава на штета со изјава на возачот/ оштетениот која е составен дел на образецот за пријава на штета;
- Копија од Сообраќајна дозвола од оштетеното возило;
- Копија од Возачка дозвола од возачот на оштетеното возило;
- Копија од полиса за осигурување на оштетеното возило;
- Полномошно или патен налог за управување од возачот на оштетеното возило, доколку осигуреникот/оштетениот е правно лице или сопственик на лизинг компанија;
- Записник од местото на настанот (полициски записник, записник од ОЈО, Пресуда и сл.);
- Согласност за обработка на лични податоци од оштетениот, доколку штетата се пријавува лично во просториите на Друштвото;
- Трансакциона сметка од сопственикот на оштетеното возило;

**\*штети по Неосигурани (ГФ-АО-НВ и ГФ-АО-НН) не се пријавуваат со Европски извештај**

**б) ГФ-АО-НВ и НН – Нематеријални штети**

- Специфицирано (писмено) барање за надомест на штета;
- Полномошно за поднесување на барање или застапување од страна на адвокат/ полномошник,
- Записник од местото на настанот (полициски записник, записник од ОЈО, пресуда и сл.);
- Медицинска документација;
- Трансакциска сметка;
- Согласност за обработка на лични податоци од оштетениот, доколку штетата со пријавува лично, во просториите на Друштвото;
- Извод од матична книга на родените (во случај кога оштетеното лице е малолетно).

**в) Услужни –УГ, и МУС штети по зелена карта**

- Копија од Зелена карта или наведен број на Зелена карта од возилото кое се наведува како причинител на незгодата;
- Записник од местото на настанот (полициски записник, записник од ОЈО пресуда или сл.);
- Во зависност дали се работи за материјална или нематеријална штета се бара истата документација како документацијата за пријава на штета по АО;
- За оштетени страни државјани се бара и копија од пасош.

**КЛАСА 03 - КАСКО**

- Пријава на штета со изјава на возачот на осигуреното возило која е составен дел на образецот за пријава на штета;
- Копија од Сообраќајна дозвола од осигуреното возило;
- Копија од Возачка дозвола од возачот на осигуреното возило;
- Полномошно или патен налог за управување од возачот на осигуреното возило, доколку возачот управувал туѓо возило, доколку осигуреникот е правно лице или сопственик на лизинг компанија и сл.;
- Копија од Полиси за осигурување;
- Записник од местото на настанот (полициски записник, записник од ОЈО, Пресуда и сл.);
- Согласност за обработка на лични податоци од лицето од кое се земат податоци (возач, осигуреник и сл.), доколку штетата се пријавува лично во прсториите на Друштвото;
- Записник од местото на настанот, (полициски записник, Потврда за пријавена кражба, Пресуда и сл.) за штети кои согласно Услови е предвидено задолжително пријавување на органите на МВР.

## КЛАСА 01 -НЕЗГОДА

### 1) Смрт од несреќен случај

- Пријава за штета од незгода со Изјава која е составен дел на образецот;
- Заверена Потврда од договарач на осигурување, за платена премија (дека ученикот /студентот, работникот на денот на незгодата е осигуран од незгода);
- Согласност за обработка на лични податоци од лицето од кое се земат податоци (возач, осигуреник и сл.), доколку штетата се пријавува лично во прсториите на Друштвото;
- Лекарска потврда за причините за смртта, и др. медицинска документација, во оригинал,
- Копија од Полиса;
- Список на осигуреници;
- Изјава кај нотар за единствени наследници или оставинска постапка;
- Извод од матична книга на умрените;
- Извод од матична книга на венчаните (со сопруг/сопруга на починатото лице);
- Извод од матична книга на родените (во случај кога починатиот има деца);
- Копија од М1/М2 обрасци;
- Трансакциска сметка;
- Записник од местото на настанот (полициски записник, Записник од ОЈО и сл.) за незгода настаната од сообраќајна незгода, убиство и самоубиство, пожар, експлозија или др.

### 2) Несреќен случај – повреди

- Пријава за штета од незгода со Изјава која е составен дел на пријавата;
- Заверена Потврда од договарач на осигурување, за платена премија (дека ученикот/ студентот, работникот на денот на незгодата е осигуран од незгода);
- Согласност за обработка на лични податоци од лицето од кое се земат податоци(возач, осигуреник и сл.) ,доколку штетата се пријавува лично во прсториите на Друштвото;
- Лекарска потврда за причините за смртта, и др. медицинска документација, во оригинал,
- Копија од Полиса за осигурување;
- Список на осигуреници;
- Медицинска документација, сметки, РТГ, ЦД и сл.;
- Извод од матична книга на родените (во случај кога оштетениот е малолетно лице);
- Трансакциска сметка;
- М1/М2 обрасци;
- Записник од местото на настанот (полициски записник, Записник од ОЈО и сл.) за незгода настаната од сообраќајна незгода, физичка пресметка и сл.;

### **КЛАСА 02- Доброволно здравствено осигурување**

Стандардна документација за пријава на штета

- Пријава на штета од осигуреникот или известување по електронски пат е-маил;
- Наведување на бројот на полиса;
- Целокупна медицинска документација за извршен преглед (составено од: медицински извештај, фактура, фискална);
- Други неопходни документации;
- Трансакциска сметка и копија од лична карта;
- Согласност за обработка на лични податоци од оштетениот, доколку штетата се пријавува лично во прсториите на Друштвото.

### **КЛАСА 08 - ПОЖАР И ДР. ИМОТНИ ОСИГУРУВАЊА**

- Пријава за штета;
- Копија од Полиса за осигурување;
- Потврда од МВР за пријавен пожар, кражба или во др. случаи предвидени со условите за осигурување.

### **КЛАСА 13 -ОПШТА ОДГОВОРНОСТ ОД ДЕЈНОСТ**

- Пријава на штета;
- Копија од Полиса за осигурување;
- Соодветен докажен документ за штетен настан, потврда од МВР;

### **КЛАСА 10 – ТРАНСПОРТ**

- Пријава на штета;
- Товарен лист;
- Записник за констатирано оштетување, односно кусок на транспортираната стока;
- Копија од Полиса за осигурување.

**КЛАСА 18- ТУРИСТИЧКА ПОМОШ**

- Пријава на штета од осигуреникот или известување по е-маил од Асистентска куќа;
- Копија од Полиса за осигурување или наведување на број на полиса;
- Копија од пасош (сите страни);
- Медицинска документација (за извршен итен преглед);
- Авио карти;
- Извештај за доцнење на багаж или лет;
- Трансакциска сметка;
- Согласност за обработка на лични податоци од оштетениот, доколку штетата се пријавува лично во прсториите на Друштвото;
- Извод од матична книга на родени (во случај кога оштетениот е малолетно лице).

*\*Во секој случај Друштвото го задржува правото за барање, прибирање и обезбедување на друга доказна документација (зависно од класата на осигурување по која е доставено отштетно побарување), а со цел соодветно одлучување по основот и износот на отштета.*